

ДОГОДИНА ИНВАЗИЈА ОД WM УРЕДИ



До крајот на годинава на пазарот треба да се појават уште дваесеттина уреди кои ќе работат на оперативниот систем Windows Mobile 6.

Се очекува дека глобалната испорака на овие уреди ќе надмине 20 милиони парчиња во 2008 година, наведуваат од дивизијата на "Microsoft" во Тајван.

Со неодамнешното издавање на најновата верзија на Windows Mobile 6, во "Microsoft" очекуваат дека со тоа нивниот удел на глобалниот мобилен пазар ќе се дуплира на 20 отсто од моментните 10 отсто. Инаку, последната верзија на Windows Mobile 6 во Тајван официјално е издадена на крајот од минатиот месец и покрај тоа што веќе неколку месеци на пазарот се појавуваат уреди со неа.



НОВ MOBILE TV ЧИПСЕТ НА "SAMSUNG"

"Samsung" ги објави деталите за нивниот најнов високоперформански и мултистандарден Mobile TV чип, кој на производителите на мобилни телефони ќе им овозможи своите нови модели да ги опремаат со квалитетен прием на телевизиски сигнал независно од земјата, односно од ТВ-стандардот во истата. "Samsung" се надева дека со помош на оваа нова технологија мобилната телевизија конечно ќе стане стандарден дел од секој подобар мобилен телефон.

Новиот чип кој ги поддржува стандардите: DVB-H/T, T-DMB, DAB, DAB-IP и ISDB-T, на корисниците ќе им овозможи избор меѓу бројните мобилни ТВ-стандарди преку еден единствен уред, апликација било каде во светот и независно од стандардот на емитување. Според последните истражувања на компанијата "Strategic Analytics", се очекува мобилната телевизија да постигне голем пораст во наредниот период и да достигне 130 милиони корисници до 2011 година, што е годишен пораст од 67 отсто во однос на постојните 12 милиони корисници.



NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67